



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИ

3682 СЛУЖБЕН ВЕСНИК Н. СРМ
91001 - СКОПЈЕ, п. бр. 51

МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Среда, 14 ноември 1984

Скопје

Број 35

Год. XL

Претплатата за 1984 година изнесува 1.500 динари. Овој број чини 30 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

436.

Врз основа на член 25 од Законот за изменување и дополнување на Законот за физичката култура и самоуправните интересни заедници на физичката култура („Службен весник на СРМ“ број 14/84), Законодавно-правната комисија на Собранието на Социјалистичка Република Македонија на 42-та седница одржана на 24 октомври 1984 година го утврди пречистениот текст на Законот за физичката култура.

Пречистениот текст на Законот за физичката култура ги опфаќа: Законот за физичката култура и самоуправните интересни заедници на физичката култура („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74), Законот за изменување и дополнување на Законот за физичката култура и самоуправните интересни заедници на физичката култура („Службен весник на СРМ“ број 9/78), Законот за изменување на Законот за физичката култура и самоуправните интересни заедници на физичката култура („Службен весник на СРМ“ број 43/78) и Законот за изменување и дополнување на Законот за физичката култура и самоуправните интересни заедници на физичката култура („Службен весник на СРМ“ број 14/84) во кои е означено времето на нивното влегување во сила.

Бр. 13-2827

24 октомври 1984 година

Скопје

Претседател
на Законодавно-правната комисија,
Крсте Нелковски, с. р.

ЗАКОН ЗА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА (Пречистен текст)

И. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредува системот на физичката култура, основните права и обврски на работните луѓе и граѓаните, организациите на здружениот труд и други организации, месните заедници и општествено-политичките заедници во областа на физичката култура и се утврдува обврската за основање на самоуправни интересни заедници на физичката култура, начелата за нивната организација и за меѓусебните односи, како и обврската за плаќање на придонес на заедниците.

Член 2

Физичката култура придонесува за изградување и оформување на личноста и за развивање на нејзините творечки способности, зачувување на здравјето, за подигање на работната и одбранбената способност на работните луѓе и граѓаните, за збогатување на содржината на слободното време, спортските достигнуања и продолжување на активниот живот на човекот.

Член 3

Дејноста на организациите за физичка култура и дејноста на самоуправните интересни заедници на физичката култура е од посебен општествен интерес.

Член 4

Физичката култура ги опфаќа:

- физичкото образование и воспитување, телесното вежбање, спортската и спортско-рекреативната активност;
- организираните облици на спортски и спортско-рекреативни активности во организациите на здружениот труд, други организации и месните заедници;
- организираните спортски и спортско-рекреативни активности со младината во рамките на спортските и другите организации за физичка култура;
- организираното телесно вежбање заради отстранување на лошото држење на телото и рехабилитација на телесните деформитети;
- прикажувањето на достигнуањата во областа на физичкото образование, воспитување и спорт, преку натпревари, масовни настани и слично, и
- научно-истражувачката и стручната работа за унапредување на физичкото образование и воспитување, физичкото вежбање, спортската и спортско-рекреативната активност.

Член 5

Физичката култура ја сочинуваат разновидните активности на работните луѓе и граѓаните во рамките на физичкото воспитување и образование, спортот и спортската рекреација.

Член 6

Организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници, општините и Републиката, создаваат услови за развој на физичката култура и им даваат поддршка на иницијативите на работните луѓе и граѓаните и нивните организации и заедници во оваа област.

Член 7

Училиштата и другите организации за образование и воспитување обезбедуваат остварување на општествените задачи во физичката култура и овозможуваат трајни навики за активно учество во физичката култура.

Член 8

Со задолжително физичко образование и воспитување се опфаќаат учениците и студентите, како и децата во организациите за згрижување и воспитување.

Член 9

Според своите можности и потреби, организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници обезбедуваат остварување на различни облици на спортско-рекреативни активности на своите работници во рамките на работниот процес и надвор од него.

Организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници го уредуваат начинот и условите за извршување на задачите во областа на физичката култура и го следат нејзиниот одраз врз здравјето и работната способност на работниците.

Член 10

Во месната заедница се задоволуваат потребите на работните луѓе и граѓаните од спортско-рекреативните активности.

Месната заедница организира спортско-рекреативна активност со учество на работните луѓе, граѓаните, организациите на здружениот труд, другите самоуправни организации и заедници и општината.

Правата и должностите на месната заедница во областа на физичката култура се утврдуваат со нејзиниот статут.

Член 11

Според својот интерес работните луѓе и граѓаните, сами или здружени во соодветни организации за физичка култура, ги задоволуваат своите потреби во областа на физичката култура.

Задоволувајќи ги потребите и интересите на работните луѓе и граѓаните, организациите за физичка култура дејствуваат за опфаќање на што поголем број деца, млади и возрасни во активностите на физичката култура, развиваат врвни достигнуања и го поттикнуваат и организираат телесното вежбање, спортските и спортско-рекреативните активности.

Член 12

Во остварувањето на своите права и должности општината:

— го утврдува развојот на физичката култура со своите општествени планови и програми;

— се грижи за обезбедување на простор за потребите на физичката култура во своите урбанистички и други просторни планови;

— учествува во обезбедување средства за изградба на објекти за физичка култура и се грижи за зачувување на намената на објектите за физичка култура;

— се грижи за задоволување на потребите од врвни спортски достигнуања;

— се грижи за задоволување на потребите од кадри за физичка култура;

— ја поттикнува и помага активноста на организациите на здружениот труд во областа на воспитувањето, образованието и здравството, како и на организациите од областа на физичката култура, месните заедници и другите самоуправни организации и заедници по прашањата што се од заеднички интерес за физичката култура;

— врши и други работи утврдени со закон и статутот на општината.

Член 13

Републиката:

— се грижи и го насочува развојот на физичката култура со општествените планови;

— учествува во создавањето на услови за оспособување и усовршување на кадри во физичката култура;

— учествува во обезбедувањето средства за изградба, адаптација и опремување на објекти за физичка култура од посебно значење;

— го следи развојот на физичката култура, посебно на психофизичките способности на работните луѓе и граѓаните;

— создава услови за развој на врвниот спорт и врвните спортски достигнуања и

— учествува во обезбедувањето средства за одржување на спортските натпревари и приредби од републичко, сојузно и меѓународно значење, што се организираат или одржуваат на територијата на Републиката.

II. ОПШТЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА

Член 14

Со цел за организирано и масовно занимавање со активностите на физичката култура и усогласувањето на своите интереси и самоуправни права во оваа област, во согласност со интересите на социјалистичкото самоуправно општество, работните луѓе и граѓаните можат да се здружуваат во општествени организации за физичка култура во согласност со закон.

Член 15

Во органите на општествената организација за физичка култура се избираат најмалку половина делегати од редот на членовите кои активно се зани-

маваат со спортска, односно спортско-рекреативна активност, во согласност со статутот на општествената организација за физичка култура.

Член 16

Заради остварување на целите на здружувањето во општествената организација за физичка култура, како и заради заштита на другите самоуправни права, членовите на општествената организација за физичка култура имаат право и должност да остваруваат самоуправни контрола непосредно преку органите на општествената организација и преку посебен орган.

Членовите на посебниот орган на самоуправната контрола се избираат на начин на кој се избираат делегати во органите на општествената организација за физичка култура.

Член 17

Општествената организација за физичка култура, за обезбедување на услови за постигнување на врвните спортски достигнуања, може да им обезбеди на своите членови-спортисти посебни права, услови и парични надоместоци на начин предвиден со статутот и со друг општ акт, а во согласност со закон, општествен договор и самоуправни спогодба.

III. ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ВО ОБЛАСТА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА

Член 18

Работна организација за вршење на дејностите во областа на физичката култура може да основа организација на здружениот труд, самоуправни интересна заедница, општествено-политичка заедница, месна заедница, општествена организација за физичка култура и друго општествено правно лице.

Основачот на организацијата од став 1 на овој член е должен пред усвојувањето на елаборатот, за општествено-економската оправданост за основањето на организацијата, да прибави согласност од самоуправната интересна заедница на физичката култура.

Член 19

Работната организација која врши дејност во областа на физичката култура не може да ја промени својата дејност без согласност на основачот.

Член 20

Работната организација која врши дејност во областа на физичката култура може да општоче со работа доколку покрај општите услови утврдени со закон, има и:

а) најмалку еден работник со VII/I степен на стручна подготовка (виша стручна подготовка) од областа на физичката култура;

б) објекти и опрема за вршење на дејноста на физичката култура и

в) обезбедени услови за укажување на итна медицинска помош.

Исполнувањето на условите од став 1 на овој член го утврдува општинскиот орган на управата надлежен за работите на физичката култура, на чие подрачје организацијата има седиште.

Член 21

Одредбите од членовите 18, 19 и 20 на овој закон се однесуваат и на основните и другите организации на здружениот труд од областа на физичката култура.

IV. ОБЈЕКТИ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА

Член 22

Како објекти за физичка култура се сметаат уредени површини и објекти за спортски и спортско-рекреативни активности кои со просторот и опремата одговараат на условите за вршење на овие активности.

Член 23

Општините, со своите просторни и урбанистички планови, обезбедуваат простор според мрежата на објектите за физичка култура за задоволување на потребите на работните луѓе и граѓаните од објекти за физичка култура.

Член 24

Мрежата на објектите за физичка култура го содржи видот, бројот и разместеноста на изградени објекти, како и објектите кои треба да се изградат, односно уредат на одредено подрачје.

Мрежата од став 1 на овој член ја утврдува собраното на општината на предлог на собраното на самоуправната интересна заедница за физичката култура.

Член 25

При изградбата на објекти наменети за воспитување и образование, се градат и спортски сали и други објекти за физичка култура.

Член 26

При проектирањето и изградбата на објектите за физичката култура, покрај примената на стандардите, техничките нормативи, урбанистичките и други пропишани услови, се применуваат и посебни услови што се однесуваат на функционалноста и опремувањето на овие објекти.

Член 27

Републичкиот комитет за образование и наука, во согласност со Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и градежништво, ќе ги утврди посебните услови што се однесуваат на функционалноста и опремувањето на објектите за физичка култура.

Член 28

За изградба на објекти за физичка култура и објекти наменети за воспитување и образование, инвеститорот е должен да прибави согласност и од органот на управата надлежен за работите на физичката култура, за исполнување на условите од членовите 25 и 26 на овој закон.

Член 29

Работните луѓе и граѓаните организирани во организација за физичка култура имаат право да управуваат со објектите за физичка култура што ги изградиле или стекнале по друга основа.

Со објектите за физичка култура кои според својата основна намена не се дадени на управување на организација за физичка култура или друга организација и заедница, а кои се непосредно во функција на задоволување на секојдневните спортски и спортско-рекреативни потреби и интереси на работните луѓе и граѓаните, управуваат работните луѓе и граѓаните во месната заедница.

Член 30

Во одлучувањето за работите од посебен општествен интерес, во организациите на здружениот труд од областа на физичката култура кои управуваат со објектите за физичка култура учествуваат претставници на општествено-политичките заедници, основачите, општествено-политичките организации, самоуправните интересни заедници, општествените организации за физичка култура и месните заедници (претставници на општествената заедница).

Бројот на претставниците на општествената заедница и начинот на учеството во одлучувањето за работите од посебен општествен интерес се утврдува со статутот на организацијата на здружениот труд од областа на физичката култура која управува со објекти за физичка култура.

Собранието на општината, на чие подрачје е седиштето на организацијата на здружениот труд од областа на физичката култура која управува со објекти за физичка култура, го определува бројот на претставниците на општината.

Член 31

Како работи од посебен општествен интерес во организациите на здружениот труд од областа на физичката култура кои управуваат со објекти за физичка култура се сметаат:

- донесување на статут и самоуправна спогодба за здружување;
- одлучување на основните намери за користење на средствата;
- донесување на програма за развој со мерки за нејзиното спроведување;
- утврдување на основните услови за стекнување на доходот и работењето;
- утврдување на цените на услугите;
- грижа за одржување и целосно користење на објектот;
- разгледување на извештајот за работата;
- одлучување за статусни промени на организацијата и
- именување и разрешување на работоводен орган.

За работите од став 1 на овој член се одлучува и со мнозинство гласови на претставниците на општествената заедница.

Член 32

На одредбите на самоуправната спогодба за здружување и Статутот на организацијата на здружениот труд од областа на физичката култура која управува со објекти за физичка култура, што се однесуваат на остварување на посебниот општествен интерес, да се согласност собраното на општината на чие подрачје е нејзиното седиште.

Член 33

Општествената организација за физичка култура која управува со објектот за физичка култура, кој е од посебно значење за развојот на физичката култура, формира совет на објектот.

Собранието на општината на предлог на самоуправната интересна заедница на физичката култура ги определува објектите од став 1 на овој член.

Член 34

Во советот на објектот за физичка култура од член 33 став 1 учествуваат делегатите на корисниците, општината, самоуправните интересни заедници, месните заедници и заинтересираните организации.

Бројот на делегатите во советот на објектот за физичка култура се утврдува со општ акт на општествената организација за физичка култура која управува со објектот за физичка култура од посебно значење за развојот на физичката култура.

Член 35

Советот на објектот особено се грижи за економично и целосно користење на објектот и за утврдување на цената на услугите.

Член 36

На работните луѓе и граѓаните под еднакви услови им се достапни сите објекти за физичка култура.

Во користењето на објектите за физичка култура право на предимство може да оствари организација која на објектот реализира програма за физичко воспитување на децата и младината во процесот на воспитувањето и образованието.

Право на предимство во користењето на објектите за физичка култура остваруваат и организациите на здружениот труд и другите организации и заедници кои учествувале со свои средства во нивната изградба и опремување.

Условите за користење на објектот за физичка култура ги утврдува со општ акт организацијата или заедницата која управува со објектот.

Член 37

Организацијата или заедницата која управува со објектот за физичка култура должна е секоја година да ја известува самоуправната интересна заедница на физичката култура за начинот на користењето на објектот и слободните капацитети, како и за условите и можностите на користењето на објектот.

Самоуправната интересна заедница на физичката култура ги утврдува слободните капацитети на објектите за физичка култура, како и условите и можностите за нивно користење и за тоа ги известува заинтересираните организации и заедници.

Организацијата или заедницата која управува со објектот за физичка култура заедно со корисниците се договараат за распоредот и приоритетот во користењето на слободните капацитети на објектите, а по прибавено мислење од самоуправната интересна заедница на физичката култура.

Ако заинтересираните корисници на објектот не постигнат договор според став 3 на овој член, распоредот и приоритетот во заедничкото користење на објектот го утврдува сојузот на организациите за физичка култура.

Член 38

Организацијата, односно заедницата која управува со објектот за физичка култура, должна е да го одржува објектот во состојба на функционална исправност, да овозможи користење на слободните капацитети на другите корисници и да обезбеди услови за употреба на објектот.

Организацијата, односно заедницата од став 1 на овој член обезбедува санитарно-хигиенски, технички, заштитни и други услови и мерки за безбедноста на учесниците во спортските активности и посетителите на приредбите во согласност со општите прописи.

Член 39

Организацијата, односно заедницата која управува со објектот за физичка култура ги остварува потребните средства за одржување на објектот и за извршување на други обврски од вкупниот приход кој го остварува:

— преку цената на услугите за користење на објектот;

— со реализација на соодветна програма преку самоуправната интересна заедница на физичката култура и

— по други основи утврдени со закон или со самоуправни спогодба, односно договор.

Член 40

Организацијата, односно заедницата која управува со објектот за физичка култура и неговите корисници се спогодуваат во рамките на самоуправната интересна заедница на физичката култура за политиката на цените и за елементите и критериумите за формирање на цените и трошоците за одржување на објектот.

Член 41

Собранието на општината може, во спроведувањето на политиката на цените, да одреди цена на користењето на одделен објект за физичка култура која е пониска од цената формирана според критериумите утврдени во согласност со член 40 на овој закон.

Општината е должна, во случај кога го користи правото од став 1 на овој член, да ги изврши соодветно надоместување на организацијата, односно заедницата која управува со објектот за физичка култура, во висина и на начин утврден со меѓусебен договор.

Член 42

Организациите и заедниците кои управуваат со објектите за физичка култура со самоуправни спогодба можат да ги здружуваат средствата остварени со амортизација на објектите за физичка култура и да ги користат за модернизација, реконструкција или изградба на нови објекти за физичка култура, во согласност со среднорочниот план за развој на физичката култура на општината.

V. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Член 43

Организациите за физичка култура се должни да обезбедуваат здравствен надзор над своите членови кои активно се занимаваат со спортска, односно спортско-рекреативна активност.

Лицата од став 1 на овој член се должни да се подложат на здравствен надзор.

Здравствениот надзор опфаќа здравствен преглед пред почетокот, како и систематски контролни прегледи за време на учеството во активностите на физичката култура од став 1 на овој член.

Општинскиот орган на управата надлежен за работите на здравството врши надзор над спроведувањето на здравствениот надзор во организациите за физичка култура.

Член 44

Организаторите на спортски натпревари и други приредби во областа на физичката култура се должни да обезбедат укажување на итна медицинска помош.

Член 45

Објектите, опремата и реквизитите за спортска и спортско-рекреативна активност подлежат на санитарно-хигиенски и технички надзор.

Член 46

Поблиски прописи за здравствениот надзор на членовите на организациите за физичка култура кои активно се занимаваат со спортска, односно спортско-рекреативна активност, за обемот и начинот на организирање на итна медицинска помош и за вршење на санитарно-хигиенскиот надзор на уредите и објектите за физичка култура, донесува Републичкиот комитет за здравство и социјална политика во согласност со Републичкиот комитет за образование и наука.

VI. САМОУПРАВНИ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА

Член 47

Работниците по основните организации на здружениот труд и во работните заедници што вршат работи од заеднички интерес за повеќе основни организации на здружениот труд, работните луѓе кои со личен труд и средства на трудот над кои постои право на сопственост вршат производни, земјоделски, занаетчиски, услужни и други професионални дејности, заедно со работниците со кои ги здружуваат трудот и средствата на трудот, организирани во здруженија или во други облици на здружување, работните луѓе во работните заедници на државните органи, општествено-политичките организации и општествените организации и другите работни заедници што не се организирани како организации на здружениот труд, активните воени лица и цивилните лица на служба во вооружените сили на СФРЈ, работните луѓе и граѓаните во месните заедници, работниците во организациите на здружениот труд од областа на физичката култура здружени во повисок облик на здружување на трудот и средствата, работните луѓе и граѓаните во општествените организации за физичка култура, заинтересираните општествени организации и здруженија и други заинтересирани организации и заедници и работниците во организациите на здружениот труд што вршат дејност во областа на физичката култура, основаат самоуправни интересни заедници на физичката култура заради задоволување на потребите и интересите во областа на физичката култура и заради усогласување на трудот во оваа област со тие потреби и интереси.

Член 48

Самоуправна интересна заедница на физичката култура, по правило, се основа за подрачјето на една општина (општинска заедница на физичката култура).

Во општинската заедница на физичката култура, под условите утврдени со самоуправната спогодба за нејзиното основање или со нејзиниот статут, можат да се организираат основни заедници или единици за определено подрачје или за остварување на определени заеднички интереси заради што понепосредно остварување на определени самоуправни права и интереси на работниците и другите работни луѓе, орга-

низациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници.

Кога самоуправната интересна заедница на физичката култура се основа за подрачје пошироко од подрачјето на општината, за подрачјата на општините можат да се основаат основни заедници, како делови на таа самоуправна интересна заедница.

Општинските заедници на физичката култура можат да се здружуваат во регионални самоуправни интересни заедници.

Член 49

Општинска самоуправна интересна заедница може да се основа и за повеќе ородни дејности.

Член 50

Заради задоволување на заедничките потреби и интереси, остварување на солидарноста и заемноста и заради изедначување на условите за развој на физичката култура во Републиката, општинските заедници на физичката култура заедно со општествените организации од областа на физичката култура, како и заинтересираните организации на здружениот труд и другите организации и здруженија на граѓаните што се од општ интерес за Републиката, со самоуправна спогодба се здружуваат во Републичка самоуправна интересна заедница на физичката култура (Републичка заедница).

Член 51

Самоуправната интересна заедница се основа со самоуправна спогодба што се утврдува на собирите на работните луѓе, со мнозинство на гласови на работните луѓе што го сочинуваат соборот.

Самоуправната спогодба, во името на учесниците на спогодбата, ја склучуваат органите определени со статутот, односно друг самоуправен општ акт на организацијата на здружениот труд и други организации и заедници.

Самоуправната спогодба за основање на општинската заедница на физичката култура, односно нејзиниот статут го потврдува Собранието на општината на чие подрачје е седиштето на заедницата, а самоуправната спогодба за основање на републичката заедница на физичката култура, односно нејзиниот статут го потврдува Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 52

Надзор над законитоста на работата на општинската заедница на физичката култура врши Собранието на општината на чие подрачје е седиштето на заедницата.

Надзор над законитоста на работата на Републичката заедница на физичката култура врши Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

VII. СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА

Член 53

Работниците и другите работни луѓе во организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници можат да издвојуваат средства од доходот на организацијата, односно заедницата за задоволување на потребите и интересите од активностите на физичката култура на своите работници.

Член 54

Работниците и другите работни луѓе и граѓаните во организациите на здружениот труд, другите самоуправни организации и заедници можат преку непосредна размена на трудот да обезбедуваат средства за задоволување на заедничките потреби и интереси во областа на физичката култура со работниците и граѓаните во организациите за физичка култура.

Член 55

Врз основа на пропратите за работа и развој на општинските заедници на физичката култура, работниците и другите работни луѓе врз самоуправна основа во рамките на заедниците на физичката култура, обезбедуваат средства за задоволување на заедничките потреби и интереси во областа на физичката култура, а врз начелата на заемност и солидарност го утврдуваат обемот на средствата за задоволување на заедничките потреби и интереси во рамките на Републичката самоуправна интересна заедница на физичката култура.

Член 56

Средства за потребите на физичката култура во рамките и преку заедниците на физичката култура им обезбедуваат работните луѓе со:

- придонес од доходот на основните организации на здружениот труд;
- придонес од личен доход од работен однос;
- придонес од личен доход од земјоделска дејност;
- придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност и
- придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност.

Средства на општинската заедница на физичката култура може да обезбеди и општината од своите приходи.

Член 57

За активностите на физичката култура од општ интерес за Републиката, средства може да обезбеди и Републиката.

Член 58

Обврзници на придонесот за физичка култура од доходот се основните организации на здружениот труд и другите корисници на општествени средства, распоредени со Одлуката за утврдување на стопанските и вонстопанските дејности („Службен лист на СФРЈ“ број 14/77) во областа на дејностите од 01 до 11.

Основица за пресметување на придонесот од доходот на основните организации на здружениот труд од став 1 на овој член претставува остварениот доход.

Член 59

Обврзници на придонесот за физичка култура од личен доход се работниците кои остваруваат личен доход од работен однос, освен работниците вработени кај обврзниците од член 58 на овој закон.

Основица за пресметување и плаќање на придонесот од став 1 на овој член претставуваат сите парични примања според Законот за даноците на граѓаните.

Член 60

Обврзници на придонесот за физичка култура од личен доход се и работните луѓе кои самостојно вршат земјоделска, стопанска и нестопанска дејност.

Основица за пресметување и плаќање на придонесот од став 1 на овој член е основницата на која се плаќа данок според Законот за даноците на граѓаните.

Член 61

Пресметувањето и уплатувањето на придонесот за физичка култура од личен доход од работен однос го вршат исплатителите на личните доходи.

Утврдувањето и наплатата на придонесот за физичка култура од личен доход од член 60 на овој закон, го врши органот за приходи на општината во роковите и на начин пропишани во Законот за даноците на граѓаните.

Член 62

Во поглед на пресметувањето, уплатувањето, застареноста и присилната наплата на придонесот од доходот за физичка култура се применуваат соодветните прописи за оданочување на доходот на организациите на здружениот труд.

Во поглед на пресметувањето, плаќањето и олеснувањата, ослободувањата, застареноста, присилната наплата и отписот на придонесот за физичка култура и казните се применуваат соодветните одредби од Законот за даноците на граѓаните.

Член 63

Со закон, општествени договори, самоуправни спогодби, одлуки и договори се обезбедуваат и други средства за остварување на програмата на заедницата на физичката култура.

Член 64

Средствата на заедниците на физичката култура се користат според утврдените програми на заедниците.

Член 65

Средствата на заедниците на физичката култура се доделуваат врз основа на програма за активност во областа на физичката култура и резултатите во работата.

Заедниците со корисниците склучуваат договори за користење на средствата.

VIII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 66

Со парична казна од 5.000 до 20.000 динари ќе се казни за прекршок организацијата или заедницата која управува со објектот за физичка култура:

(1) ако со објектот за физичка култура не управува на начин утврден со овој закон (членови 30 и 33) и

(2) ако без оправдани причини не овозможи користење на слободните капацитети на објектот за физичка култура на другите корисници или не ги обезбеди потребните услови за употреба на објектот (член 38).

Со парична казна од 1.000 до 5.000 динари за прекршок од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во организацијата, односно заедницата.

Член 67

Со парична казна од 3.000 до 15.000 динари ќе се казни за прекршок организацијата за физичка култура ако не обезбеди здравствен надзор над своите членови кои активно се занимаваат со спортока, односно спортско-рекреативна активност (член 43).

Со парична казна од 1.000 до 5.000 динари за прекршок од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во организацијата за физичка култура.

Член 68

Со парична казна од 2.000 до 10.000 динари ќе се казни за прекршок организаторот на спортски натпревари и други приредби од областа на физичката култура ако не обезбеди укажување на итна медицинска помош при организирање на спортски натпревари и други приредби од областа на физичката култура (член 44).

Со парична казна од 1.000 до 5.000 динари за прекршок од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице на организаторот на спортски натпревари и други приредби од областа на физичката култура.

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 69

Подготовките за основање на општинска заедница на физичката култура ги врши иницијативен одбор што го именува собранието на општината.

Подготовките за основање на републичката заедница на физичката култура ги врши иницијативен одбор, што го именува Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Иницијативниот одбор подготвува самоуправни спогодба, го свикнува првото собрание на заедницата на физичката култура, утврдува предлог на статут на заедницата и деловник на собранието на заедницата.

Член 70

Заедниците на физичката култура биле должни да отпочнат со работа до 31 март 1974 година.

Член 71

Доколку општинските заедници на физичката култура не се основале до рокот од член 70 на овој

закон, собранието на општината донесува одлука за основање на општинска заедница на физичката култура.

Член 72

Заедниците на физичката култура ги утврдуваат стапките на придонесите според овој закон, најдоцна до 31 март 1974 година.

Ако во рокот определен со став 1 на овој член не биле утврдени стапките на придонесите на заедниците на физичката култура, од 1 април 1974 година привремено се применуваат:

1) за општинската заедница на физичката култура стапки што ги утврдува собранието на општината и

2) за републичката заедница на физичката култура:

— 0,04% од доходот на основните организации на здружениот труд (член 58) и

— 0,05% од личниот доход од работен однос (член 59).

Член 73

Постојните општествени организации за физичка култура се должни да ги усогласат своите статuti и другите општи акти со одредбите на овој закон, во рок од две години од денот на влегувањето во сила на Законот за изменување и дополнување на Законот за физичката култура и самоуправните интересни заедници на физичката култура („Службен весник на СРМ“ број 14/84).

Член 74

Организациите на здружениот труд во областа на физичката култура ќе ја уредат својата организација и работа, во согласност со Законот за изменување и дополнување на Законот за физичката култура и самоуправните интересни заедници на физичката култура („Службен весник на СРМ“ број 14/84) во рок од една година од денот на неговото влегување во сила.

Член 75

Организациите на здружениот труд од областа на физичката култура кои управуваат со објекти за физичка култура се должни во рок од една година, од денот на влегувањето во сила на Законот за изменување и дополнување на Законот за физичката култура и самоуправните интересни заедници на физичката култура („Службен весник на СРМ“ број 14/84), своите самоуправни општи акти да ги усогласат со неговите одредби.

Општествените организации за физичка култура кои управуваат со објекти за физичка култура од посебно значење за развојот на физичката култура во општината, се должни во рок од една година од денот на донесувањето на одлуката од став 2 на член 33 на овој закон да го основаат советот на објектот.

Член 76

Републичкиот комитет за образование и наука, во согласност со Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и градежништво ќе ги утврди посебните услови за функционалноста и опремувањето на објектите за физичка култура (член 27) во рок од две години од денот на влегувањето во сила на Законот за изменување и дополнување на Законот за физичката култура и самоуправните интересни заедници на физичката култура („Службен весник на СРМ“ бр. 14/84).

Член 77

Средствата на Републичката заедница на физичката култура во 1978 и 1979 година се обезбедуваат според прописите што важеле на денот на влегувањето во сила на Законот за изменување и дополнување на Законот за физичката култура и самоуправните интересни заедници на физичката култура („Службен весник на СРМ“ број 9/78).

437.

Врз основа на член 23 од Законот за изменување и дополнување на Законот за библиотекарската дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 17/84), Законодавно-правната комисија на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на 42-та седница, одржана на 24 октомври 1984 година, го утврди пречистениот текст на Законот за библиотечната дејност.

Пречистениот текст на Законот за библиотечната дејност ги опфаќа Законот за библиотекарската дејност („Службен весник на СРМ“ број 17/74), Законот за изменување на Законот за библиотекарската дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 42/76) и Законот за изменување и дополнување на Законот за библиотекарската дејност („Службен весник на СРМ“ број 17/84), во кои е означено времето на нивното влегување во сила.

Бр. 13-2783

24 октомври 1984 година
Скопје

Претседател
на Законодавно-правната комисија,
Крсте Нелковски, с. р.

ЗАКОН ЗА БИБЛИОТЕЧНАТА ДЕЈНОСТ (Пречистен текст)

І. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Библиотечната дејност е општествена дејност која преку библиотечниот материјал го шири образованието, трајно ги задоволува културните потреби на работните луѓе и граѓаните и придонесува за унапредување на стручната и научно-истражувачката работа и за развојот на образованието, културата, науката, стопанството и другите дејности.

Член 2

Библиотечната дејност во смисла на овој закон опфаќа набавување, чување, обработување и давање на користење библиотечен материјал, како и прибирање, обработка и презентирање на информации и податоци за библиотечниот материјал.

Член 3

Библиотечната дејност се врши врз единствени принципи во согласност со современите методи и стандарди за обработка, чување и користење на библиотечен материјал и други видови библиотечно-информативно работење.

Член 4

Како библиотечен материјал во смисла на овој закон се сметаат сите видови печатен или на друг начин умножен материјал како: книги, брошури, весници, списанија, докторски дисертации, магистерски трудови, научно-истражувачки и истражувачки проекти, материјали од научни и стручни собири, ракописи, елаборати, каталози, проспекти, плакати, летописи, програми, картографски и нотен материјал, сепарати, стандарди, патенти, репродукции на ликовни дела, разгледници, календари, фотографии, грамофонски плочи, тонски и видео-касети, магнетофонски и магнетни ленти, дискови, дискети, микрофилмови, микрофиши и друг материјал создаден со репрографска техника од интерес за библиотечната дејност.

Член 5

Библиотечната дејност е од посебен општествен интерес.

Општествено-политичките заедници, самоуправниите интересни заедници на културата, науката и образованието, организациите на здружениот труд и други самоуправни организации и заедници, обезбедуваат услови за работа на библиотеките и развој на библиотечната дејност.

Член 6

За библиотечниот материјал што има својство на споменик на културата се применуваат прописите за заштита на спомениците на културата.

Член 7

Стручните работи во врска со организирањето и унапредувањето на библиотечната дејност ги вршат матичните библиотеки според одредбите на овој закон.

ІІ. БИБЛИОТЕЧЕН МАТЕРИЈАЛ

Член 8

Библиотечниот материјал библиотеките го набавуваат со купување, размена, подароци и завештанија и преку задолжителниот примерок што одредени библиотеки го добиваат според Законот за доставување на печатени работи на определени установи.

Член 9

Библиотечниот материјал се чува во погодни услови и се заштитува со примена на современи технички средства и уреди заради неговото одржување и трајно користење.

Член 10

Прописи за стручно обработување на библиотечниот материјал донесува Народната и универзитетска библиотека „Климент Охридски“ во Скопје (Народна и универзитетска библиотека).

Член 11

Библиотеките повремено вршат ревизија на библиотечниот материјал, со која се утврдува состојбата на библиотечниот материјал и потребата од преземање на мерки за неговата заштита.

Рокот за вршење на ревизија се определува со статутот на библиотеката.

Член 12

Библиотеките можат да го ограничат користењето на општествениот редок библиотечен материјал заради негово трајно зачувување.

Член 13

Расходување на библиотечен материјал се врши комисииски според единствени критериуми.

Критериумите од став 1 на овој член ги утврдува Народната и универзитетска библиотека.

Член 14

Кој библиотечен материјал ќе се смета за споменик на културата и редок библиотечен материјал, како и условите и начинот на стручното обработување, заштита, чување и користење на овој материјал определува Народната и универзитетска библиотека.

Член 15

Поединци, државни органи, организации на здружениот труд, самоуправни интересни заедници и други организации и заедници што набавиле редок библиотечен материјал се должни во рок од шесет дена од денот на набавувањето да го пријават на Народната и универзитетска библиотека за евиденција.

Народната и универзитетска библиотека, во допоров со имателот, врши микрофилмување на реткиот библиотечен материјал од став 1 на овој член.

Член 16

Во случај на престанок на работа на библиотека, со актот за престанок се определува на која библиотека ќе ѝ биде предаден библиотечниот материјал на библиотеката што престанува со работа, по претходно прибавено мислење на Народната и универзитетска библиотека.

Член 17

Издавачките организации и книжарниците се должни библиотечниот материјал што го расходуваат претходно да го понудат за продажба на матичната библиотека на подрачјето на општината, по цена и други услови под кои се продава на организациите за откуп и преработка на хартија.

Матичната библиотека од став 1 на овој член е должна во рок од триесет дена да го извести понудувачот дали ја прифаќа понудата.

По истекот на рокот од став 2 на овој член понудата може да ја прифати друга библиотека во ист рок и под исти услови.

Член 18

Библиотеките можат да вршат размена, позајмување и отстапување на библиотечен материјал со библиотеки и други сродни организации во земјата и странство.

Во размена, позајмување и отстапување на редок библиотечен материјал, библиотеките се должни да прибават претходна согласност на Народната и универзитетска библиотека.

Член 19

Библиотечен материјал што има својство на споменик на културата не може да се извезува ниту изнесува во странство.

По исклучок, библиотечен материјал од став 1 на овој член може да се извезе односно изнесе во странство само со одобрение на претседателот на Републичкиот комитет за култура, по претходно прибавено мислење од Народната и универзитетска библиотека.

III. ОРГАНИЗАЦИЈА НА БИБЛИОТЕЧНАТА ДЕЈНОСТ

Член 20

Библиотеки основаат општините и Републиката, месните и самоуправните интересни заедници, организациите на здружениот труд и други организации и заедници и здруженија на граѓани.

Член 21

Библиотечна дејност вршат самостојни библиотеки и библиотеки во состав.

Самостојни библиотеки се организации на здружениот труд што вршат библиотечна дејност.

Библиотеки во состав се посебно организирани делови што вршат библиотечна дејност во рамките на организации на здружениот труд од областа на културата, образованието, науката и во други организации на здружениот труд, општествено-политички организации, други општествено-правни лица, државни органи и граѓанско-правни лица.

Член 22

Библиотека може да се основа, односно организира ако се исполнети следниве услови:

- да има библиотечен материјал потребен за извршување на задачите на библиотеката;
- да се обезбедени простории и опрема за сместување и чување на библиотечниот материјал и за работа на библиотеката;
- да се обезбедени финансиски средства за вршење на дејноста на библиотеката;
- да има потребен стручен кадар.

Член 23

Библиотеките, според намената и корисниците, можат да бидат народни, специјални, високошколски и училишни.

Народните библиотеки се наменети за задоволување на општообразовните, културните и други потреби на работните луѓе и граѓаните.

Специјалните библиотеки се наменети за стручна и научно-истражувачка работа во одделни подрачја на општествениот труд.

Високошколските библиотеки се наменети за образовно-воспитни и научно-истражувачки потреби на студентите и наставниот кадар.

Училишните библиотеки се наменети за образовно-воспитните потреби на учениците и наставниот кадар во основните училишта и средното насочено образование.

Член 24

Задоволувањето на општообразовните, културните и други потреби на работните луѓе и граѓаните и стручната и научно-истражувачка работа во сите подрачја на општествениот труд се остваруваат во Народната и универзитетска библиотека „Климент Охридски“ во Скопје, како народна библиотека на Социјалистичка Република Македонија.

Член 25

Библиотеките ги вршат следните работи:

- набавуваат, стручно обработуваат, заштитуваат, чуваат и даваат на користење библиотечен материјал;
- вршат библиографско-информативна и документаристичка дејност;
- го популаризираат библиотечниот материјал преку изложби, литературни читања, предавања, прикажување на филмови и друго;
- вршат позајмување и размена на библиотечен материјал со други библиотеки и сродни установи;
- се грижат за правилно применување на техничко-заштитните мерки за чување и одржување на библиотечниот материјал;
- доставуваат податоци за централните каталози за библиотечен материјал и бази на податоци;
- вршат и други работи предвидени со закон и други прописи.

Библиотеките ја вршат својата дејност и преку подрачни и подвижни библиотеки.

Библиотеките можат да вршат продажба на антикварен библиотечен материјал под услови што ќе ги определи Народната и универзитетска библиотека.

Член 26

За трајно организирано и систематско развивање и унапредување на библиотечната дејност за подрачје на општина, односно за територијата на Републиката, одредени народни библиотеки, покрај својата редовна дејност, вршат и други работи определени со овој закон (матични библиотеки).

Работите на матична библиотека за територијата на Републиката ги врши Народната и универзитетска библиотека, како централна матична библиотека за Социјалистичка Република Македонија.

Општината определува народна библиотека што ќе ги врши работите на матична библиотека за подрачјето на општината.

Матична библиотека од една општина може да врши матична дејност и за подрачје на друга општина, врз основа на договор на општините.

Член 27

Матичните библиотеки, покрај работите од член 25 на овој закон, ги вршат и следните работи:

- ја проучуваат состојбата, потребите и условите за развој на библиотечната мрежа, организацијата и унапредувањето на библиотечната дејност на подрачјето на кое дејствуваат и даваат мислења и предлози;
- вршат стручен надзор над работата на библиотеците и им укажуваат стручна помош;
- се грижат за стручното усовршување на библиотечарските кадри;
- организираат соработка меѓу библиотеците, особено во набавувањето, стручната обработка, позајмувањето и размената на библиотечен материјал;
- водат евиденција за библиотеките;
- вршат и други работи предвидени со закон и други прописи.

Член 28

Народната и универзитетска библиотека, како централна матична библиотека, покрај работите од член 25 и член 27 на овој закон, ги врши и следните работи:

- истражува, прибира и обработува библиотечен материјал кој се однесува на Македонија, а се наоѓа во други социјалистички републики и покраини и во странство;
- врши стручен надзор над работата на матичните библиотеки;

- донесува прописи за техничко-заштитните мерки за чување и одржување на библиотечниот материјал;
- води централни каталози на библиотечниот материјал;
- води регистар на библиотечен материјал што има својство на споменик на културата и на редок библиотечен материјал;
- врши конзервација и реставрација на библиотечен материјал;
- ја координира библиотечно-информативната и документаристичка дејност;
- донесува стандарди за сите видови библиотеки и дејности;
- изработува и објавува тековна и ретроспективна библиографија на Македонија и други посебни библиографии;
- прибира, чува и обработува текстови на докторски дисертации и магистерски трудови;
- ја помага размената на библиотечен материјал меѓу библиотеките во Социјалистичка Република Македонија и библиотеките во другите социјалистички републики и покраини;
- посредува во размената и позајмувањето на библиотечен материјал меѓу библиотеките во Републиката и странски библиотеки;
- подготвува и издава публикации што произлегуваат од нејзината работа и што се во врска со нејзините задачи односно делокруг;
- врши и други работи предвидени со закон и други прописи.

Член 29

Народната и универзитетска библиотека, покрај работите од членовите 25, 27 и 28 на овој закон, врши и функција на Реферален центар на Социјалистичка Република Македонија, преку кој:

- истражува, собира, чува, стручно обработува и формира бази на податоци за колективни и индивидуални извори и корисници на информации во СР Македонија, како и база на податоци на нивните трудови;
- истражува, собира, пренесува, дава на користење и упатува корисници на извори на информации, создадени во Социјалистичка Република Македонија, Социјалистичка Федеративна Република Југославија и странство, како и на меѓународни извори на информации;
- се поврзува и соработува со други носители на системот на научни информации во Социјалистичка Република Македонија и со рефералните и информативните центри во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и во странство.

Член 30

Посебниот општествен интерес во вршењето на библиотечната дејност се обезбедува со учество на претставници на корисниците на услугите и другите заинтересирани организации и заедници, претставници на основачите, претставници на општината, односно Републиката, општествено-политичките и општествените организации и на здруженијата на граѓаните (претставници на општествената заедница) во одлучувањето во библиотеките за работи од посебен општествен интерес.

Член 31

Како работи од посебен општествен интерес во библиотечната дејност се сметаат:

- донесување на статутот и склучување на самоуправните спогодби за здружување;
- утврдување на предлогот на основите на планот на библиотеката и донесување на програмите за работа;
- утврдување на предлог — елементите за склучување самоуправни спогодби за основите на планот на самоуправните организации и заедници и основите на плановите на општествено-политичките заедници;
- определување на основните услови за стекнување на доходот, работењето и за основните намени за користење на средствата;

- усвојување на извештаите за остварување на програмите за работа;
- усвојување на финансискиот план и утврдување на завршната сметка;
- именување и разрешување на раководниот орган и
- избор во стручни звања.

Член 32

Корисниците на услугите и другите заинтересирани организации и заедници, општествено-политичките и општествените организации и здруженијата на граѓаните, како и бројот на нивните претставници, што учествуваат во одлучувањето за работите од член 31 на овој закон, се определуваат со статутот на библиотеката.

Основачот и собранието на општината именуваат по двајца претставници во библиотеката што учествуваат во одлучувањето за работите од посебен општествен интерес во библиотечната дејност. Собранието на Социјалистичка Република Македонија именува тројца претставници во Народната и универзитетска библиотека што учествуваат во одлучувањето за работите од посебен општествен интерес во библиотечната дејност.

Член 33

Одлука за работите од член 31 на овој закон е донесена ако делегатите на работниците и претставниците на општествената заедница ја увоиле со мнозинство гласови.

Член 34

Собранието на општината дава согласност на одредбите на самоуправната спогодба за здружување и на статутот на библиотеката што се однесуваат на работите од посебен општествен интерес и на учеството на претставниците на општествената заедница во одлучувањето по тие работи.

Согласност од став 1 на овој член на Статутот на Народната и универзитетска библиотека дава Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 35

Работоводен орган на библиотеката се именува и разрешува во согласност со собранието на општината.

Работоводен орган на Народната и универзитетската библиотека се именува и разрешува во согласност со Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Конкурсна комисија за утврдување предлог за именување на работоводен орган на Народната и универзитетска библиотека се состои од 8 членови, од кои по 2 члена именуваат органот на управување на библиотеката, Основната организација на синдикатот, Републичкиот одбор на Синдикатот на работниците од образованието, науката и културата и Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 36

За разгледување на определени прашања од стручно-научен карактер во библиотеките можат да се образуваат стручни совети.

Во работата на стручните совети можат да учествуваат и стручни и научни работници што не се во работен однос во библиотеката.

Делокругот и составот на стручните совети поблиску се уредуваат со статутот на библиотеката.

Член 37

Надзор над законитоста на работата на Народната и универзитетска библиотека врши Републичкиот комитет за култура.

Член 38

Заради разгледување на прашања од заеднички интерес за унапредување на библиотечната дејност, стручна соработка на библиотеките и други прашања од заеднички интерес за развој на библиотечната дејност, библиотеките од Социјалистичка Република Македонија можат да се здружат во заедница на библиотеките.

IV. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАТИВЕН СИСТЕМ

Член 39

Библиотеките во СР Македонија дејствуваат како единствен библиотечно-информативен систем што се поврзува со соодветните системи во другите социјалистички републики и социјалистички автономни покраини и во странство.

Библиотечно-информативниот систем е дел од општествениот систем на информирање на Социјалистичка Република Македонија.

Член 40

Библиотеките, преку соработка со информативно-документаристичките служби и информативните центри на научно-истражувачки организации, се поврзуваат со системот на научните информации.

Член 41

Преку библиотечно-информативниот систем се обезбедува усогласено, стандардизирано и економично библиотечно работење, рационално користење на библиотечниот материјал и задоволување на потребите од информации.

Член 42

Библиотечно-информативниот систем на Социјалистичка Република Македонија го сочинуваат потсистеми чиј број, видови и функционирање го одредува Народната и универзитетска библиотека во зависност од потребите на општествената заедница.

Член 43

Единственоста на библиотечно-информативниот систем се обезбедува особено преку:

- матична дејност;
- единствена стручна обработка на библиотечниот материјал;
- единствен начин на собирање и обработка на информации и податоци;
- единствено водење на каталози и други информативни помагала и заедничко обезбедување на дејствувањето на централни каталози и
- развивање на меѓубиблиотечна обработка и позајмување на библиотечен материјал.

Член 44

Правата и обврските на субјектите на библиотечно-информативниот систем поблиску се регулираат со самоуправни спогодби.

V. СТРУЧНИ ЗВАЊА

Член 45

Стручните работи во областа на библиотечната дејност ги вршат работници што имаат стручна подготовка за библиотечарски помошник II врста, библиотечарски помошник I врста, библиотечар, виш библиотечар и библиотечар — советник.

Член 46

Во звањето виш библиотечар може да биде избрано лице кое има академски степен на магистер или најмалку 10 години работа како библиотечар, објавени или познати стручни работи од значење за унапредување на библиотечната дејност и способност за самостојно организирање на стручната работа.

Во звањето библиотечар — советник може да биде избрано лице кое има докторат на науки или најмалку 10 години работа како виш библиотечар, истакнати објавени или познати стручни работи од посебно значење за унапредување на библиотечната дејност и лице кое има постигнато извонредно значајни резултати во развојот и унапредувањето на библиотечната дејност.

Член 47

Определени стручни работи во областа на библиотечната дејност можат да вршат и работници што имаат научни звања, како и стручни звања во областа на заштитата на спомениците на културата, архивската и музејската дејност.

Член 48

Стручни работи во областа на библиотечната дејност вршат и работници што имаат соодветна средна стручна подготовка за библиотечарски помошник II врста, соодветна виша стручна подготовка за библиотечарски помошник I врста, односно соодветна висока стручна подготовка за библиотечар.

Која стручна подготовка е соодветна за вршење на стручни работи во областа на библиотечната дејност од став 1 на овој член се определува со општ акт на библиотеката.

Член 49

Изборот во звањето виш библиотечар и библиотечар — советник го врши органот на управување на библиотеката, по предлог на посебна стручна комисија која е составена од најмалку три члена.

Членовите на стручната комисија од став 1 на овој член треба да го имаат најмалку она звање за кое се врши изборот или соодветно научно звање.

Членовите на стручната комисија ги именува и разрешува органот на управување на библиотеката. За членови на стручната комисија можат да бидат именувани и лица надвор од библиотеката.

Член 50

На лицата кои до 8 август 1965 година се здобиле со звањето виш библиотечар, здобиеното звање им се признава.

Лицата што се здобиле со стручни звања по 8 август 1965 година, до влегувањето во сила на овој закон можат да се реизберат во исто или повисоко звање под условите определени со овој закон.

VI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 51

Со парична казна од 3.000 до 15.000 динари ќе се казни за прекршок библиотека која без согласност на Народната и универзитетска библиотека изврши размена, позајмување или отстапување на редок библиотечен материјал (член 18).

Со парична казна од 1.000 до 3.000 динари за прекршок од став 1 ќе се казни и одговорното лице во библиотеката.

Член 52

Со парична казна од 4.000 до 20.000 динари ќе се казни за прекршок библиотека што не обезбедила услови за чување и заштита на библиотечниот материјал (член 9).

Со парична казна од 500 до 2.000 динари за прекршок од став 1 ќе се казни и одговорното лице во библиотеката.

Член 53

Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари ќе се казни за прекршок организација на здружениот труд, самоуправни интересна заедница и друга организација и заедница што не ќе пријави редок библиотечен материјал во пропишаниот рок (член 15).

Со парична казна од 500 до 1.500 динари за прекршок од став 1 ќе се казни и одговорното лице во правното лице, во органот на управата, другите државни органи и стручните служби на општествено-политичките организации.

За прекршок од став 1 ќе се казни поединец со парична казна од 200 до 1.000 динари.

Член 54

Со парична казна од 3.000 до 15.000 динари ќе се казни за прекршок организација на здружениот труд која ќе постапи спротивно на член 17 од овој закон.

Со парична казна од 1.000 до 3.000 динари за прекршок од став 1 ќе се казни и одговорното лице во организацијата.

VII. ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 55

Работниците што вршат стручни работи во областа на библиотечната дејност, а не ги исполнуваат условите во однос на стручната подготовка пропишани со овој закон, се должни во рок од пет години од денот на влегувањето во сила на овој закон да ги исполнат тие услови.

Член 56

Со влегувањето во сила на Законот за библиотекарската дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 17/74) престанал да важи Законот за библиотеките („Службен весник на СРМ“ бр. 14/65).

438.

Врз основа на член 10 од Одлуката за личните доходи и другите примања на делегатите и на функционерите што ги избира и именува Собранието на СРМ („Службен весник на СРМ“ број 15/78), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на СРМ, на седницата одржана на 26 септември 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА И ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА

1. Основицата за утврдување на личните доходи на функционерите што ги избира и именува Собранието на СРМ се утврдува во износ од 14.934 динари.
2. Личниот доход од точка 1 на оваа одлука ќе се исплати од 1 јули 1984 година, а ќе се изврши на товар на наменските средства на органот во кој функционерот остварува личен доход.
3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА СРМ

Бр. 10-2831

26 септември 1984 година

Скопје

Претседател

на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на СРМ,
Ванчо Близнаковски, с. р.

439.

Врз основа на точка 8 од Одлуката за основите и мерилата за утврдување на личните доходи и другите примања на раководните и други работници што ги именува Собранието на СРМ и назначува Претседателството на Собранието на СРМ („Службен весник на СРМ“ број 21/84), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на СРМ, на седницата одржана на 26 септември 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАКОВОДНИТЕ И ДРУГИ РАБОТНИЦИ ШТО ГИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СРМ И НАЗНАЧУВА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОБРАНИЕТО НА СРМ

1. Основицата за утврдување на личните доходи на раководните и други работници што ги именува Собранието на СРМ и назначува Претседателството на Собранието на СРМ, се утврдува во износ од 14.934 динари.

2. Личниот доход од точка 1 на оваа одлука ќе се исплати од 1 јули 1984 година, а ќе се изврши на товар на наменските средства на Собранието на СРМ.
3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА СРМ

Бр. 10-2833

26 септември 1984 година

Скопје

Претседател

на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на СРМ,
Ванчо Близнаковски, с. р.

440.

Врз основа на член 21 од Одлуката за личните доходи и другите примања на делегатите и на функционерите што ги избира и именува Собранието на СРМ („Службен весник на СРМ“ број 15/78), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на СРМ, на седницата одржана на 26 септември 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОК НА ЛИЧНИОТ ДОХОД НА ДЕЛЕГАТИТЕ КОИ НАДОМЕСТОКОТ НА ЛИЧНИОТ ДОХОД ГО ОСТВАРУВААТ ВО СОБРАНИЕТО НА СРМ

1. Надоместокот на личниот доход на делегатите кои надоместокот на личниот доход, во постојан месечен износ, го остваруваат во Собранието на СРМ се усогласува за 20%.
2. Усогласувањето на надоместокот на личниот доход од точка 1 на оваа одлука ќе се исплати од 1 јули 1984 година, а ќе се изврши на товар на наменските средства на Собранието на СР Македонија.
3. Право на усогласување од точката 1 од оваа одлука имаат и делегатите и функционерите кои остваруваат личен доход во Собранието на СРМ според Законот за работата и правата на делегатите во Собранието и на функционерите во Републиката на кои им престанала функцијата
4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА СРМ

Бр. 10-2832

26 септември 1984 година

Скопје

Претседател

на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на СРМ,
Ванчо Близнаковски, с. р.

441.

Врз основа на член 39 од Законот за системот на финансирање на општините и на Републиката („Службен весник на СРМ“ бр. 44/77 и 37/83) и член 7 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1984 година („Службен весник на СРМ“ бр. 38/83), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА НАМЕНАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ УТВРДЕНИ СО РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1984 ГОДИНА

Член 1

Во Републичкиот буџет за 1984 година („Службен весник на СРМ“ бр. 38/83), се вршат следниве измени на средствата за посебни намени и тоа:

1. Во Раздел 5 — Уставен суд на Македонија, позиција 75, konto 418 — Учество во трошоците за одржување на зградата, износот „2.500.000“ се заменува со износот „3.436.000“.

2. Во Раздел 8 — Републички секретаријат за внатрешни работи се вршат следниве измени:

— позиција 95, konto 401 — Материјални трошоци, износот „60.000.000“ се заменува со износот „75.000.000“;

— позиција 98, konto 415 — За набавка на опрема и за други потреби од Програмата, износот „57.000.000“ се брише;

— позиција 99, konto 415 — Државни врски, износот „26.000.000“, се заменува со износот „33.500.000“;

— позиција 102, konto 415 — Набавка на безбедносна опрема за аеродромите и граничните премини, износот „3.000.000“ се заменува со износот „1.500.000“; и

— позиција 106 — konto 413 — за посебни намени износот „143.000.000“ се заменува со износот „181.000.000“.

3. Во Раздел 12 — Републички комитет за енергетика, индустрија и градежништво, позиција 153, konto 451 — Дотација на Сеизмолошката опсерваторија, износот „6.684.000“ се заменува со износот „7.034.000“.

4. Во Раздел 13 — Републички комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство, позиција 169 — konto 433 — пошумување на полините, износот „20.000.000“ се брише.

5. Во Раздел 20 — Републички комитет за здравство и социјална политика се вршат следниве измени:

— позиција 231, konto 418 — Материјални трошоци, износот „2.200.000“ се заменува со износот „2.500.000“;

— позиција 235, konto 418 — трошоци за користење и одржување на работните простории, износот „1.455.000“ се заменува со износот „1.965.000“; и

— позиција 243, konto 456 — Болнички трошоци за душевно болни, износот „15.880.000“ се заменува со износот „24.580.000“.

6. Во Раздел 42 — Окружен стопански суд — Битола, позиција 412, konto 401 — Материјални трошоци, износот „800.000“ се заменува со износот „1.080.000“.

7. Во Раздел 43 — Окружен стопански суд — Скопје, позиција 418, konto 401 — Материјални трошоци, износот „3.400.000“ се заменува со износот „4.900.000“.

8. Во Раздел 48 — Суд на здружен труд на Македонија, позиција 448 — konto 401 — Материјални трошоци, износот „1.000.000“ се заменува со износот „1.700.000“.

9. Во Раздел 59 — Републичка конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија, позиција 528 — konto 461 — Дотација на весникот „Остен“, износот „4.800.000“ се заменува со износот „8.500.000“.

10. Во Раздел 60 — Републичка конференција на Сојузот на социјалистичката младина на Македонија, се вршат следниве измени:

— позиција 544 — konto 461 — Дотација на весникот „Млад борец“, износот „8.400.000“ се заменува со износот „9.880.000“; и

— позиција 546, konto 461 — Дотација на весникот „Студентски збор“, износот „7.200.000“ се заменува со износот „9.200.000“.

11. Во Раздел 65 — Средства за финансирање на потребите на други општествено-политички заедници, позиција 576, konto 440 — Придонес на Републиката за Буџетот на Федерацијата, износот „7.646.200.000“ се заменува со износот „7.643.764.000“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1625/1

3 ноември 1984 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

442.

Врз основа на член 18, став 1 од Законот за адвокатурата и другите видови на правна помош („Службен весник на СРМ“ бр. 6/72 и 13/78), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФАТА ЗА НАГРАДАТА И НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА РАБОТАТА НА АДВОКАТИТЕ НА АДВОКАТСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

1. Се дава согласност на Тарифата за наградата и надоместокот на трошоците за работата на адвокатите на Адвокатската комора на Македонија, донесена на 32-то редовно годишно собрание на Адвокатската комора на Македонија, одржано на 24. XII. 1983 година.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 23-1567/1

3 ноември 1984 година

Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кочо Тулевски, с. р.

443.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 12 септември 1984 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВААТ точките 10 и 11 од делот „Служба за општи работи“ на Табеларниот преглед со аналитичка процена на работите и работните задачи како составен дел на Правилникот за основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка, донесен од работниците во Работната заедница на Стопанската банка — Основна банка Скопје со референдум одржан на 16 јануари 1978 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Стопанската банка — Основна банка во Скопје на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Со предлог на Основниот суд на здружениот труд во Скопје пред Уставниот суд на Македонија е поведена постапка за оценување уставноста и законитоста на одредбите од оспорениот акт означен во точката 1 на оваа одлука. Според наводите во предлогот, работите и работните задачи на ВКВ и КВ возачите се различно вреднувани по основот сложеност односно основни теоретски знаења, иако тие работи и работни задачи се исти, со што е повредено уставното начело на распределба според трудот.

4. Во претходните испитувања и на седницата Судот утврди дека во делот „Служба за општи работи“, во точката 10, за управување и одржување на моторни возила (ВКВ шофер), по основот сложеност односно основот теоретски знаења се предвидени 46 бода. Во точката 11, пак, за управување и одржување моторни возила (КВ шофер) по истиот основ се предвидени 36 бода. По другите односи, предвидени во оспорениот акт, според одговорноста и посебните работни услови КВ и ВКВ возачите се еднакво вреднувани. Исто така, Судот утврди дека според Правилникот за внатрешна организација и систематизација на работите и работните задачи, донесен од работниците со референдум одржан на 23 јануари 1978 година, КВ и ВКВ возачите вршат работи истоветни по својата содржина и сложеност.

5. Согласно уставното начело за распределба според трудот, утврдено во член 22 од Уставот на СР Македонија и во член 126 од Законот за здружениот труд, на секој работник од доходот на основната

организација на здружениот труд му припаѓа личен доход според резултатите од неговиот труд и неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на основната организација.

Со оглед на тоа што работите и работните задачи на возачите по основот сложеност односно основни теоретски знаења во оспорениот табеларен преглед се различно вреднувани и покрај тоа што по својата сложеност се исти, Судот утврди дека точките 10 и 11 од оспорениот Табеларен преглед не се во согласност со уставното начело за распределба според трудот, предвидено во член 22 од Уставот на СР Македонија и дека се во спротивност со член 126 од Законот за здружениот труд. Ова затоа што за исти работи и работни задачи се предвидени различни мерила во зависност од стручната подготовка.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 159/84

12 септември 1984 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с. р.

444.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 26 септември 1984 година донесе

ОДЛУКА

1. СЕ ОДБИВА предлогот на Основниот суд на здружениот труд во Скопје одделение — Титов Велес за оценување уставноста и законитоста на Табеларниот преглед оставен дел на Правилникот за основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка на Работната заедница Заеднички служби во состав на Агрокомбинатот „Лозар“ во Титов Велес, во делот на работите и работните задачи што ги вршат референтите по општи работи и самоуправање и во делот на работите и работните задачи на книговодителите, донесен од работниците со референдум одржан на 28 декември 1977 година.

2. СЕ УКИНУВА точката 4, во делот што се однесува на потребното работно искуство на Правилникот за систематизација на работите и работните задачи донесен од работниците со референдум одржан на 28 декември 1977 година.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Агрокомбинатот „Лозар“ — Титов Велес, на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

4. Основниот суд на здружениот труд во Скопје, одделение — Титов Велес поднесе предлог за оценување Уставноста и законитоста на актот означен во точката 1 на оваа одлука. Според наводите во предлогот, оспорениот Табеларен преглед е противуставен и незаконит затоа што според основот стручна подготовка за референтите и книговодителите со ниска стручна подготовка се предвидени помалку бодови во однос на референтите со средна стручна подготовка иако според описот и пописот тие вршат исти работи и работни задачи.

5. Разгледувајќи го оспорениот табеларен преглед Судот утврди дека во делот на работите и работните задачи што ги вршат референтите по општи работи и самоуправање по основот сложеност односно подосновот стручно знаење за средна стручна подготовка се предвидени 130 бода, а за ниска стручна подготовка 118 бода. Понатаму, Судот утврди дека за книговодител со средна стручна подготовка според основот стручно знаење се предвидени 130

бода, а за ниска стручна подготовка 118,8 бода. По другите основи тие добиваат еднаков број бодови.

Во Правилникот за систематизација на работите и работните задачи Судот утврди дека за вршење на работи и работни задачи на референт по општи работи и самоуправање е предвидена средна стручна подготовка и за вршење работи и работни задачи книговодител исто така е предвидена средна стручна подготовка. Според описот и пописот на работите и работните задачи тие вршат по карактер исти работи и работни задачи.

6. Во член 22 од Уставот на СР Македонија и член 126 од Законот за здружениот труд предвидуваат на секој работник во согласност со начелото за распределба според трудот и со порастот на продуктивноста на неговиот и на вкупниот општествен труд и со начелото на солидарноста на работниците во здружениот труд, да му припаѓа од доходот на основната организација личен доход за задоволување на неговите лични, заеднички и општи општествени потреби, според резултатите од неговиот труд и неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во зголемување на доходот на основната организација.

Со оглед на тоа што во делот на работите и работните задачи на референтите по општи работи и самоуправање и книговодител во оспорениот табеларен преглед според основот стручно знаење различно е вреднувана стручната подготовка и покрај тоа што по карактер вршат исти работи и работни задачи, тој не е во несогласност со уставното начело за распределба според трудот и не е во спротивност со законот за здружениот труд. Ова од причини што работник кој ја нема пропишаната стручна подготовка за работите и работните задачи на кои работи се претпоставува дека со помал успех ќе ги извршува работите и работните задачи од работникот кој ја има пропишаната стручна подготовка, доколку намамувањето се врши само по основот стручна подготовка, а не и по другите основи, како што е случајот со оспорениот табеларен преглед.

7. Исто така, разгледувајќи го Правилникот за систематизација на работите и работните задачи, по сопствена иницијатива, Судот утврди дека во точката 4 во делот што се однесува на потребното работно искуство, за сите работи и работни задачи е предвидено работно искуство од три години (домаќин, референт за народна одбрана, дактилограф и други), а за работите и работните задачи на правен советник се предвидени 10 години работно искуство.

Согласно член 7 став 1 од Законот за работни односи работниците со самоуправаен општ акт со кој се уредува работниот однос ќе го утврдат како посебен услов и работното искуство на помалку сложени работи и работни задачи тоа искуство нема да биде подолго од две години, а за раководните и по сложеност и одговорност на нив слични работи и работни задачи не подолго од шест години.

Со оглед на тоа што за помалку сложените работи и работни задачи е предвидено работно искуство од најмалку три години, а за работите и работните задачи на правниот советник се предвидени 10 години работно искуство, Судот утврди дека точката 4 во делот што се однесува на означениот Правилник за систематизација на работите и работните задачи, не е во согласност со член 7 став 1 од Законот за работни односи.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точките 1 и 2 на оваа одлука.

У. бр. 178/84

26 септември 1984 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с. р.

445.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 3 октомври 1984 година донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА одделот 6 од Систематизацијата на работните места (Табеларен преглед), составен дел на Правилникот за основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи во Основната организација на здружениот труд „Тапацирање“ во состав на ДИК „Цри Бор“ во Прилеп, донесен од работниците со референдум на 14 октомври 1983 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основната организација на здружениот труд „Тапацирање“ во состав на ДИК „Цри Бор“ во Прилеп на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 216/83 од 23 мај 1984 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на актот означен во точката 1 на оваа одлука. Постапката е поведена затоа што основано се постави прашањето за согласноста на оспорената одредба со начелото на распределба според трудот и за нејзината спротивност со член 129 став 3 од Законот за здружениот труд.

4. На седницата Судот утврди дека во Систематизацијата на работните места (Табеларен преглед), е утврден одреден број на бодови по основот стручна подготовка и одреден број на бодови по основот стручност. Притоа, во член 13 од Правилникот за основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи е предвиден и основот сложеност во кој како подоснови се предвидени школска подготовка, стручност, опретност и раководење. Меѓутоа, во Табеларниот преглед не е вреднуван основот сложеност, туку како посебни основи се вреднувани подосновите стручна подготовка и стручност, со што всушност стручната подготовка два пати е вреднувана.

Според член 129 став 3 од Законот за здружениот труд, придонесот на работникот во работата се утврдува зависно од квантитетот и квалитетот на работа, земајќи го предвид особено обемот и сложеноста на работата, квалитетот на остварените резултати од трудот, успешноста во користењето на средствата на трудот, остварените заштеди во работата, користењето на работното време, одговорноста во работата и условите под кои работникот работи.

Со оглед на тоа што во Табеларниот преглед стручната подготовка е предвидена како посебен и самостоен основ за распределба на средствата за лични доходи и со оглед на тоа што е веќе вреднувана во рамките на основот стручност, тоа всушност е двојно вреднување. Затоа, Судот утврди дека одделот 6 од Систематизацијата на работните места (Табеларниот преглед), не е во согласност со начелото на распределба според трудот и е во спротивност со член 129 став 3 од Законот за здружениот труд.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во чокката 1 на оваа одлука.

У. бр. 216/83

3 октомври 1984 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за развод на брак по тужбата на тужителот Мезаип Јашар Емини од Тетово, против тужената Ава Изаир Емини, родена Бајрами, од Тетово, сега со непозната адреса во Германија.

Се повикува тужената Ава Емини од Тетово, а сега со непозната адреса во СР Германија, да се јави во овој суд или постави свој полномошник во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на огласот. Во спротивно, на истата по службена должност ќе ѝ се постави привремен старател кој ќе се грижи за нејзините интереси и права во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1676/84.
(164)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за раскинување на договор за доживотна издршка по тужбата на тужителката Менуша вд. Гогова Костадиновска, род. Симоска, од село Вратница, против тужениот Ристо Гогов Костадиновски од село Вратница, а сега со непознато место на живеење во САД.

Се повикува тужениот Ристо Гогов Костадиновски да се јави во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас, достави своја адреса или овласти свој полномошник кој ќе ги застапува неговите интереси во постапката пред овој суд. Во спротивно, судот, преку Центарот за социјални работи, ќе му постави привремен застапник.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1510/84.
(165)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак по тужбата на тужителот Ефремовски Стојмен од Титов Велес, против тужената Ефремовска Добрица од с. Огут, Крива Паланка, сега со непознато живеалиште и престојувалиште. Вредност на спорот 2.000,00 динари.

Се повикува тужената Ефремовска Добрица да се јави во Општинскиот суд во Титов Велес во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас или, пак, во истиот рок да ја соопшти својата точна сегашна адреса на живеење. Доколку тужената не се јави во овој рок од 30 дена, ќе биде застапувана од привремен старател.

Од Општинскиот суд во Титов Велес, П. бр. 57/82.
(160)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП

Пред Општинскиот суд во Прилеп се води оставинска постапка за расправање на оставината на оставителот Вељановски Јованов Јандро, порано од с. Крушевица, роден на 14. II. 1881 година, а умрел на 5. XI. 1978 година, земјоделец, државјанин на СФРЈ, заведена под О. бр. 262/84 година.

Се повикуваат наследниците од втор и трет нареден ред да се јават во овој или било кој општински суд на територијата на СФРЈ, или во дипломатско претставништво во странство во рок од една година од објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“ да дадат наследничка изјава за оставината на оставителот.

Во спротивно, оставината ќе премине во општествена сопственост и ќе биде предадена на СО — Прилеп, согласно чл. 132 од ЗН.

Од Општинскиот суд во Прилеп.
(167)

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
го Фи. бр. 741 од 25. VI. 1984 година, на регистарска
влошка бр. 1-800-0-0-0 ја запиша во судскиот регис-
тар промената на фирмата на Гимназијата „Кочо Ра-
цин“, Ц. О. — Титов Велес, ул. „Благој Горев“ бр.
40 со следните податоци: Досегашната фирма на ра-
ботната организација Гимназија „Кочо Рацин“, Ц. О.
— Титов Велес се менува така што во иднина ќе
гласи: Училиште за средно образование Гимназија
„Кочо Рацин“, Ц. О. — Титов Велес, ул. „Благој Го-
рев“ бр. 40.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр.
741/84. (282)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
го Фи. бр. 738 од 25. VI. 1984 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-709-0-0-0 ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на фирмата на Економското учи-
лиште „Јовче Тесличков“, Ц. О. — Титов Велес со
следните податоци: Досегашната фирма на работ-
ната организација Економско училиште „Јовче Тес-
личков“, Ц. О. — Титов Велес се менува, така што
во иднина ќе гласи: Училиште за средно образова-
ние „Јовче Тесличков“, Ц. О. — Титов Велес, ул.
„Иво Лола Робар“ бр. 4.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр.
738/84. (283)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
го Фи. бр. 737 од 22. VI. 1984 година, на регистарска
влошка бр. 1-513-0-0-0 ја запиша во судскиот регис-
тар промената на фирмата на Хемиско-технолошкото
техничко училиште „Борис Кидрич“, Ц. О. — Титов
Велес, ул. „Благој Горев“ бр. 40 со следните пода-
тоци: Досегашната фирма на работната организаци-
ја Хемиско-технолошко техничко училиште „Борис
Кидрич“, Ц. О. — Титов Велес се менува, така што
во иднина ќе гласи: Училиште за средно образова-
ние „Борис Кидрич“, Ц. О. — Титов Велес, ул. „Бла-
гој Горев“ бр. 40.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр.
737/84. (284)

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Фи. бр. 150 од 23. V. 1984 година, на регистар-
ска влошка бр. 523 го запиша во судскиот регистар
пропирувањето на дејноста на РО Заштитна органи-
зација „Украс“ со ц.о. — Охрид со следните пода-
тоци:

Основна дејност: 130—232 — социјална заштита
за физички и психички дефектни возрасни лица (про-
фесионална рехабилитација и вработување на глуви,
наглуви и други инвалидни лица).

Споредни дејности: 050302 — Завршни и занает-
чиски работи во градежништвото (фасадерски, тера-
церски, молеро-фарбарски, паркетарски, гипсерски,
штукомермерски и изолаторски работи).

011231 — производство на порцелан и керамика
за домаќинствата (изработка на уметничка и украс-
на керамика);

011949 — друга преработка на пластични маси
(монтажа на ипачки и кукли);

012323 — производство на галантерија од дрво и
плута (стапови, закачалки, рамови за слики и огле-
дала);

012544 — производство на предиво, јажарија од
тврди ливести влакна (јажарија од коноп);

012324 — производство на предмети од прачки
(други ситни предмети од прачки, трска и рогозина);

013909 — друга неспомената индустрија (кукли со
народни носии, сувенири и домашни ракотворби, чет-
ки и метли).

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр.
150/84. (285)

Окружниот стопански суд во Битола, со решение-
го Фи. бр. 164 од 6. VI. 1984 година, на регистарска
влошка бр. 81 ја запиша во судскиот регистар про-

мената на лицето овластено за застапување на РО
Станица за унапредување на индивидуалното земјо-
делство — Струга со следните податоци: Работната
организација ќе ја застапува Шулески Тане Михајло,
директор, со неограничени овластувања. Му преста-
нува овластувањето на Никола Кочоски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр.
164/84. (286)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
го Фи. бр. 786 од 5. VII. 1984 година, на регистарска
влошка бр. 1-943-2-0-0 ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување на
Училишниот центар за средно образование — Ку-
маново со оол. о., ООЗТ Економско училиште „Моша
Пијаде“ — Куманово, ул. „Бајрам Шабани“ бб, со
следните податоци: Се брише досегашниот застапник
Пешевски Воислав, директор, без ограничување, а се
запишува како нов застапник Љупка Миле Чугун-
алиева, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр.
786/84. (291)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
го Фи. бр. 785 од 5. VII. 1984 година, на регистарска
влошка бр. 1-221-0-0-0 ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување на
Основното училиште „Кирил и Методија“ со Ц. О.,
с. Орашец — Куманово, со следните податоци: Се
брише досегашниот застапник Стојан Младенов, в.д.
директор, без ограничување, а се запишува новиот
застапник Митковска Вера, директор, без ограни-
чување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр.
785/84. (292)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
го Фи. бр. 773 од 2. VII. 1984 година, на регистарска
влошка бр. 1-80-0-0-0 ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување на
Основното училиште „Вера Которка“, ц.о. с. Клечов-
це, со следните податоци: Се брише досегашниот за-
стапник Стојановски Борко, в.д. директор, со неогра-
ничено овластување, а се запишува новиот застапник
Михајловски Ташко, директор, со неограничено ов-
ластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр.
773/84. (293)

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Воена книшка на име Садуш Мучев ул. „Сре-
дорек“ бр. 22, Куманово. (6183)

Воена книшка на име Шефки Адеми, с. Веша-
ла, Тетово. (6187)

Воена книшка на име Милџазим Мемети с. Не-
проштено, Тетово. (6191)

Возачка дозвола на име Стојко Велков ул. „Ро-
за Петрова“ бр. 16 Кочани. (6198)

Воена книшка на име Ивица Тренчевски ул. „Бл.
Гунев“ бр. 23. (6215)

Воено уверение на име Даре Ѓорѓиевски с. Фо-
рино, Кавадарци. (6218)

Воена книшка на име Драги Николов, Штип.
(6228)

Воена книшка на име Агрон Каба, с. Велешта,
Струга. (6269)

Возачка дозвола издадена од СУП — Нови Град,
Сарајево на име Неџмедин Хакими, ул. „Булаков по-
рок“ бб 2/2 Сарајево. (6272)

Сообраќајна дозвола издадена од СВР — Тето-
во, на име Имер Лимани, с. Шипковица, Тетово (6273)

Воена книшка на име Азем Алилај, ул. „Вардар-
ска“ бр. 7, Тетово. (6274)

Воена книшка на име Рамадан Казими, с. Не-
раште, Тетово. (6290)

Воена книшка на име Ариф Ариф с. Теарце,
Тетово. (6293)

Чек бр. 4250196 издаден од СИЗ на становање на
град Скопје, на износ од 120.000,00 динари, на име
Горазд Росоклија, Скопје. (6175)

Воена книшка издадена во Пробиштип на име
Ацо Стојановски, Пробиштип. (6176)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-то Фи. бр. 792 од 11. VII. 1984 година, на регистарска влошка бр. 3-1377-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Самоуправната интересна заедница за становање во Ц. О. — Македонски Брод, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Бранко Јандриески, в.д. директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник Драган Столески, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 792/84. (294)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-то Фи. бр. 735 од 11. VII. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-570-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на својството на застапникот на Заводот за ментално здравје на деца и младинци „Младост“ — Скопје, булевар „Партизански одреди“ бр. 60/A со следните податоци: Се брише досегашниот застапник прим. д-р Петар Настов, в.д. директор, а се запишува во својство на директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 735/84. (295)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-то Фи. бр. 816 од 11. VII. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-1590-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Медицинскиот факултет О. СОЛ. О. со ООЗТ — Скопје при Универ. центар за медицински науки, ул. „50 дивизија“ бр. 6, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник проф. д-р. Борислав Каранфилски, декан, без ограничување, а се запишува како нов застапник проф. д-р Бранислав Никодијевиќ, декан, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 816/84. (296)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-то Фи. бр. 782 од 10. VII. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-781-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Драмскиот театар, Ц. О. — Скопје, ул. „Шекспирова“ бр. 15, со следните податоци: Досегашниот в.д. директор Чоревски Благој се запишува за директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 782/84. (297)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-то Фи. бр. 809 од 9. VII. 1984 година, на регистарска влошка бр. 2-1776-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената односно проширувањето на дејноста на Електроградежната услужна задруга „Југоелектро“, Р. О. — Скопје, ул. „Градски ѕид“ блок бр. 13 со следните податоци: Се запишува проширувањето на дејноста со споредна дејност: електроинсталатерска (инсталирање на електрични водови, лифтови, светлечки реклами и слично).

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 809/84. (298)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-то Фи. бр. 762 од 6. VII. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-230-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Заводот за водостопанство на СРМ, Ц. О. — Скопје, ул. „Апостол Гусларот“ бр. 1 со следните податоци: Се брише досегашниот застапник д-р Момчило Андрејевиќ, директор, а се запишува новиот застапник Методи Боев, дипл. град. инж., директор, со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 762/84. (299)

Врз основа на член 95, а во врска со член 90 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 17/79), член 12 од Законот за органите за водење на постапката по прекршоците („Службен весник на СРМ“ бр. 36/73) и член 156 од Деловникот на Собранието на општина Крива Паланка, Комисијата за прашања на изборите и именувањата

ОБЈАВУВА

дека ќе врши избор на двајца судии на Општинскиот суд и судија за прекршоци во Општинскиот судија за прекршоци во Крива Паланка

1. За судии во Општинскиот суд, заинтересирани-те кандидати, покрај општите услови, треба да ги исполнуваат и следните услови: да се државјани на СФРЈ, дипломирани правници со потребно искуство и стручно занимање, со положен правосуден испит и морално-политички квалитети за вршење на судската функција.

2. За судија на Општинскиот судија за прекршоци, заинтересираните кандидати покрај општите услови треба да ги исполнуваат и следните услови: да се дипломирани правници со положен правосуден испит или испит за судија за прекршоци; или дипломиран правник со најмалку две години управна или судска практика или правни работи во организација на здружен труд или друга самоуправна организација или заедница.

Пријавите со потребните документи кандидатите ги доставуваат до Собранието на општината Крива Паланка — Комисија за прашања на изборите и именувањата, во рок од 15 дена од објавувањето.

Комисија за прашања на изборите и именувањата на Собранието на општина Крива Паланка

(405)

СОДРЖИНА

	Страна
436. Закон за физичката култура (Пречистен текст) — — — — —	721
437. Закон за библиотечната дејност (Пречистен текст) — — — — —	727
438. Одлука за усогласување на основницата за утврдување на личните доходи на функционерите што ги избира и именува Собранието на СР Македонија — — — — —	731
439. Одлука за усогласување на основницата за утврдување на личните доходи на раководните и други работници што ги именува Собранието на СРМ и назначува Претседателството на Собранието на СРМ — — — — —	731
440. Одлука за усогласување на надоместокот на личниот доход на делегатите кои надоместокот на личниот доход го остваруваат во Собранието на СРМ — — — — —	731
441. Одлука за измена на намената на средствата за посебни намени утврдени со Републичкиот буџет за 1984 година — — — — —	731
442. Одлука за давање согласност на тарифата за наградата и надоместокот на трошоците за работата на адвокатите на Адвокатската комора на Македонија — — — — —	732
443. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 159/84 од 12 септември 1984 година — — — — —	732
444. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 178/84 од 26 септември 1984 година — — — — —	733
445. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 216/83 од 3 октомври 1984 година — — — — —	734